

**PRO**

**GPB18V-3C | GPB18V-3SC**



## Безбедносни напомени



### Прочитајте ги сите безбедносни напомени и упатства. Грешките

настанати како резултат од непридржување до безбедносните напомени и упатства може да предизвикаат електричен удар, пожар и/или тешки повреди.

**Зачувајте ги безбедносните напомени и упатства за користење и за во иднина.**

- **Пред секое користење, проверете го радиото. Не го користете радиото, доколку забележите оштетувања. Не отворајте го сами радиото и оставете го на поправка кај квалификуван стручен персонал кој ќе користи само оригинални резервни делови.** Оштетеното радио го зголемува ризикот од електричен удар.



**Радиото држете го подалеку од дожд и влага.** Навлегувањето на вода во радиото го зголемува ризикот од електричен удар.

- **Не модифицирајте и отворајте ја батеријата.** Постои опасност од краток спој.
- **При оштетување и непрописна употреба на батеријата може да излезе пареа. Батеријата може да се запали или да експлодира.** Внесете свеж воздух и доколку има повредени однесете ги на лекар. Пареата може да ги надразни дишните патишта.
- **При погрешно користење или при оштетена батерија може да истече запалива течност од батеријата. Избегнувајте контакт со неа. Доколку случајно дојдете во контакт со течноста, исплакнете со вода. Доколку течноста дојде во контакт со очите, побарајте лекарска помош.** Истечената течност од батеријата може да предизвика кожни иритации или изгореници.
- **Батеријата може да се оштети од остри предмети како на пр. клинци или одвртвач или со надворешно влијание.** Може да дојде до внатрешен краток спој и батеријата може да се запали, да пушти чад, да експлодира или да се прегрее.
- **Неупотребената батерија држете ја подалеку од канцелариски спојувалки, клучеви, железни пари, клинци, завртки или други мали метални предмети, што може да предизвикаат премостување на контактите.** Краток спој меѓу контактите на батеријата може да предизвика изгореници или пожар.
- **Користете ја батеријата само во производи на производителот.** Само на тој начин батеријата ќе се заштити од опасно преоптоварување.
- **Батериите полнете ги со полначи што се препорачани исклучиво од производителот.** Доколку

полначот за кој се наменети одреден вид на батерии, се користи со други батерии, постои опасност од пожар.



**Заштитете ја батеријата од топлина, на пр. од долготрајно изложување на сончеви зраци, оган, нечистотии, вода и влага.**



Инаку, постои опасност од експлозија и краток спој.



**Вербалниот жиг Bluetooth® како и логоата се регистрирани трговски марки и се сопственост на Bluetooth SIG, Inc. Секоја употреба на овој вербален жиг/лого се извршува со Robert Bosch Power Tools GmbH лиценца.**

- **Поставете го радиото на умерена јачина на звук за подолги периоди на употреба.** Големата јачина на звук во подолг временски период може да доведе до оштетување на слухот.
- **Заштитете го радиото од директен контакт со вода.** Навлегувањето на вода во радиото го зголемува ризикот од електричен удар.
- **Држете го капакот за преградата за батерии и поклопецот на преградата за приклучокот што е можно позатворени.** Затворените капацы го штитат радиото од вода и прав.

## Опис на производот и перформансите

### Илустрација на компоненти

Нумерирањето на сликите со компоненти се однесува на приказот на радиото на сликите.



- (1) Екран
- (2) Копче за вклучување/исклучување
- (3) Звучник
- (4) Рачка за носење
- (5) Копчиња за зачувување на програмата
- (6) Стапчеста антена
- (7) Копче SOURCE
- (8) Копче за исклучување на звукот
- (9) Копче за пребарување напред
- (10) Копче за пребарување наназад
- (11) Копче Bluetooth®
- (12) Капак за преграда за акумулаторска батерија
- (13) Рачка за заклучување на капакот за акумулаторска батерија
- (14) Елементи на пружина, капак за батерија
- (15) Прифат за батеријата
- (16) USB Type-C®-конектор<sup>A)</sup>
- (17) Преграда за приклучок
- (18) Копче за отклучување на батеријата<sup>B)</sup>
- (19) Батерија<sup>B)</sup>
- (20) Кука за закачување

A) USB Type-C® и USB-C® се трговски ознаки за USB Implementers Forum.

B) Опишаната опрема прикажана на сликите не е дел од стандардниот обем на испорака.

## Елементи за приказ

- (a) Мултифункционален приказ
- (b) Приказ за Multi-Speaker Sound
- (c) Приказ Bluetooth®
- (d) Приказ за место на зачувување
- (e) Приказ за наполнетост на батеријата
- (f) Приказ за исклучување на звукот
- (g) Приказ за пауза
- (h) Приказ за време (GPB18V-3SC)

## Технички податоци

Радио апарат за градилиште	GPB18V-3C	GPB18V-3SC
Број на дел	3 601 DA3 2..	3 601 DA3 3..

Радио апарат за градилиште		GPB18V-3C	GPB18V-3SC
<i>Bluetooth®</i>			
– Опсег на оперативна фреквенција	MHz	2402–2480	2402–2480
– Макс. јачина на пренос	mW	10	10
– Компатибилност		Bluetooth® 5.4	Bluetooth® 5.4
Номинална јачина на засилувачот	W	2 × 10	2 × 10
Приемно поле			
– FM	MHz	87,5–108	87,5–108
– DAB+	MHz	–	174,928–239,200
Макс. струја за полнење (напојување за надворешни уреди преку USB Type-C®)	A	1,5	1,5
Тежина <sup>A)</sup>	kg	2,1	2,1
Вид на заштита <sup>B)</sup>		IP54	IP54
препорачана околна температура при полнење	°C	0 ... +35	0 ... +35
дозволена околна температура при работење <sup>C)</sup> и при складирање	°C	–20 ... +40	–20 ... +40
компатибилни акумулаторски батерии		GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V...	GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V...
препорачани полначи		GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18...	GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18...
<b>Мрежен напојувач USB Type-C® со Power Delivery (USB-PD, комерцијално достапни)</b>			
Излезен напон	V	20	20
Работно поле на излезна струја	A	2,25	2,25
препорачана излезна моќност за целосна функционалност <sup>D)</sup>	W	45	45

A) Без батерија (тежината на батеријата може да ја видите во [www.bosch-professional.com](http://www.bosch-professional.com))

B) при затворен капак за батерија (12) и затворена преграда за приклучок (17)

C) ограничена моќност на температури < 0 °C

D) Ако моќноста на мрежниот напојувач е премала, радиото се исклучува.

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на [www.bosch-professional.com/wac](http://www.bosch-professional.com/wac).

## Напојување со енергија

Радиото може да се напојува со една **Bosch** литиум-јонска батерија (19) или со стандарден USB Type-C®-мрежен напојувач со Power Delivery (USB-PD).

## Работа со батерија

**Bosch** продава радија дури и без батерии. Од пакувањето може да дознаете дали со вашето радио е вклучена батерија.

► **Користете ги само полначите коишто се наведени во техничките податоци.** Само овие уреди за полнење се

погодни за литиум-јонската батерија која се користи за Вашето радио.

❗ Литиум-јонските батерии се испорачуваат делумно наполнети поради интернационалните прописи за транспорт. За да се обезбеди целосна моќност на батеријата, целосно наполнете ја батеријата пред првата употреба.

## Промена на акумулаторска батерија

» Отворете ја рачката за заклучување (13) на капакот за преградата за батерии и отворете го капакот за преградата за батерии (12).

» Притиснете на копчето за отклучување (18) и извлечете ја батеријата (19) од преградата за батерија.

**Притоа не употребувајте сила.**

» Вметнете ја наполнетата батерија во прифатот за батерија (15), додека не се вклопи.

» Затворете го капакот за преградата за батерији (12) и заклучете го.

За употреба на особено големи батерији, капакот на преградата за батеријата може да се отстрани (12).

» За таа цел, отворете го капакот на преградата за батеријата (12).

» Притиснете ги елементите на пружината (14) на прицврстувањето едно спроти друго и извадете го капакот за батеријата.

**i Имајте предвид, дека акумулаторската батерија и преградата за батерији без капакот на преградата за батеријата повеќе не се заштитени од влага и нечистотија.** Повторно монтирајте го капакот на преградата за батеријата, веднаш штом ќе ја отстраните големата батерија.

## Приказ за наполнетост на батеријата

При вметната акумулаторска батерија, состојбата на наполнетост на батеријата (19) можете да ја видите на екранот, а при извадена батерија можете да ја видите на самата акумулаторска батерија.

## Приказ за состојба на наполнетост на акумулаторската батерија на екранот

Приказот за состојба на наполнетост на акумулаторската батерија (e) се појавува на екранот, веднаш штом се вметне акумулаторска батерија со доволен напон и радиото се поврзе со струјна мрежа но не преку мрежниот напојувач.

Приказ	Капацитет
	80–100 %
	60–80 %
	40–60 %
	20–40 %
	5–20 %
	0–5 %

## Приказ за наполнетост на акумулаторската батерија на акумулаторската батерија

Ако ја извадите акумулаторската батерија од радиото, состојбата на наполнетост може да се прикаже со зелени LED-светилки на приказот за состојба на наполнетост на акумулаторската батерија.

Притиснете го копчето на приказот за наполнетост на батеријата или за да се прикаже наполнетоста.

Доколку по притискањето на копчето на приказот за наполнетост на батеријата не свети LED светилка, батеријата е дефектна и мора да се замени.

**i** Не секој тип на батерија има приказ за наполнетост.

## Тип на батерија GBA 18V... | GBA18V...



LED-светилки	Капацитет
Трајно светло 3 × зелено	60–100 %
Трајно светло 2 × зелено	30–60 %
Трајно светло 1 × зелено	5–30 %
Трепкаво светло 1 × зелено	0–5 %

## Вид батерија ProCORE18V... | EXPERT18V... | EXBA18V... | CORE18V...



LED-светилки	Капацитет
Трајно светло 5 × зелено	80–100 %
Трајно светло 4 × зелено	60–80 %
Трајно светло 3 × зелено	40–60 %
Трајно светло 2 × зелено	20–40 %
Трајно светло 1 × зелено	5–20 %
Трепкаво светло 1 × зелено	0–5 %

## Откривање ризик од дефект на батеријата

### EXPERT18V... | EXBA18V...

LED-светилките на приказите за наполнетост на батеријата, покрај статусот на наполнетост на батеријата, може да укажат и на ризик од дефект на батеријата.

За да ја активирате функцијата, притиснете и задржете го копчето за приказот за наполнетост 3 секунди.

Анализата на батеријата се сигнализира со вклучено светло на приказот за наполнетост на батеријата.

Резултатот се прикажува на приказот за наполнетост на батеријата.



**1 LED-светилка:** батеријата има висок ризик од дефекти. Перформансите и

времето на траење можеби веќе се намалени. Се препорачува да се замени батеријата.



**5 LED-светилки:** Батеријата е во добра состојба со низок ризик од дефекти.

**Напомена:** проценката на ризикот од дефект на батеријата работи во две фази и нуди поедноставена проценка на состојбата. Батеријата или е оценета во



добра состојба или има зголемен ризик од дефекти. Не се прикажува процентот на здравјето на батеријата.

## Напомени за оптимално користење на батериите

Заштитете ја батеријата од влага и вода.

Складирајте ја батеријата во опсег на температура од -20 °C до 50 °C. Не ја оставајте батеријата на пр. во автомобилот во лето.

Повремено чистете ги отворите за проветрување на батеријата со мека, чиста и сува четка.

Скратеното време на работа по полнењето покажува, дека батеријата е потрошена и мора да се замени.

Внимавајте на напомените за отстранување.


## Режим на работа со мрежен напојувач

- ▶ **Внимавајте на електричниот напон!** Напонот на изворот на струја мора да одговара на оној кој е наведен на спецификационата плочка на мрежниот напојувач.
- ▶ **За мрежното работење користете само еден USB Type-C®-мрежен напојувач со Power Delivery (USB-PD). Излезниот напон, минималната излезна струја и излезната моќност мора да ги исполнуваат барањата во поглавјето „Технички податоци“.** Почитувајте го упатството за употреба на мрежниот напојувач. Радиото може да се оштети ако се користат други мрежни напојувачи. Ако моќноста на мрежниот напојувач е премала, радиото се исклучува.
- » Отворете го поклопецот на преградата за приклучок **(17)**.
- » Поврзете го мрежниот напојувач со соодветен кабел со USB Type-C®-конектор **(16)** на радиото.
- » Приклучете го мрежниот напојувач на струјната мрежа.
- ⓘ Заради заштита од нечистотии повторно затворете го поклопецот на преградата за приклучок **(17)**, ако го отстранувате кабелот на мрежниот напојувач.


Штом радиото се приклучи на напојувањето преку мрежниот напојувач, напојувањето се снабдува преку мрежниот напојувач, дури и ако батеријата е вметната.

## Режим на аудио

### Вклучување/исклучување

- » Притиснете го копчето , за да го вклучите радиото.
- Екранот се активира **(1)** и се репродуцира аудио изворот поставен при последното исклучување на радиото.

Екранот **(1)** се осветлува за неколку секунди при секое притискање на копчето.



- » Притиснете го копчето  повторно, за да го исклучите радиото.
- Актуелната поставка на аудио изворот се зачувува.

Радиото автоматски се исклучува по 19 min кога е во ова време:

- не може да се воспостави врска преку *Bluetooth®*,
- не е пронајден пренос при репродукција преку *Multi-Speaker Sound*,
- нема репродукција преку *Bluetooth®* или *Multi-Speaker Sound* (или репродукцијата е паузирана),
- јачината на звукот на радиото е поставена на 0,
- звукот на радиото е исклучен или
- јачината на звукот на уредот за репродукција (на пр. паметен телефон) е поставена на 0.

## Подесување на гласноста




По вклучувањето на радиото секогаш се поставува ниска гласност.

- » Свртете го копчето  во правецот на стрелките на часовникот, за да ја зголемите јачината на звукот.
- » Свртете го копчето  во правец спротивен на стрелките на часовникот, за да ја намалите јачината на звукот.
- Подесувањето на јачината на звукот **<VL>** одн. **<Volume>** се појавува со вредноста помеѓу 0 и 16 за неколку секунди на мултифункционалниот приказ **(a)**.

Пред подесувањето или менувањето на радиостаницата поставете ја гласноста на пониска вредност, а пред стартот на надворешен аудио извор поставете ја на средна вредност.

Гласноста може да се промени во секое време. Ако е активирано менито за поставување, приказот се враќа на менито неколку секунди по промената на јачината на звукот.

### Исклучете го звукот на радиото:

- » Притиснете го копчето , за да го исклучите тонот.
- » За да го вклучите тонот, повторно кратко притиснете го копчето  или свртете го копчето  во правецот на стрелките од часовникот.

## Бирање на аудио извор

- » Притиснете го копчето SOURCE.
- » Свртете го копчето SOURCE, додека на екранот не се прикаже саканиот аудио извор.
- » Притиснете го копчето SOURCE за да го потврдите аудио изворот.

Достапни се следните аудио извори:

- GPB18V-3SC: дигитално радио преку DAB+ (приказ **<DAB>** во мултифункционалниот приказ **(a)**)
- аналогно радиот преку FM (приказ **<FM>** во мултифункционалниот приказ **(a)**)
- надворешен аудио извор (на пр. паметен телефон) со врска преку *Bluetooth®* (приказ **✕**)
- Репродукција преку Multi-Speaker Sound (приказ **∞**)

## Поставување/зачувување на DAB+-радио станица (GPB18V-3SC)

» Изберете преку копчето SOURCE **<DAB>** како аудио извор.

→ По кратка иницијализација, се репродуцира последната поставена радио станица.

Во горниот ред на мултифункционалниот приказ **(a)** се појавува **<DAB>** и името на радио станицата, во долниот ред содржината пренесена од станицата.

### Променете радио станица:

» Свртете го копчето SOURCE, додека на екранот не се прикаже саканата станица.

» Притиснете го копчето SOURCE, за да го потврдите изборот.

→ Радиото менува до избраната станица.

За промена на станицата може да го притиснете копчето **⏮** или копчето **⏭**. Радиото менува на следната достапна станица (по азбучен ред со намалување одн. зголемување).

### Зачувајте радио станица:

» Притиснете го копчето за зачувување програма **(5)** на саканото место на зачувување додека не се појави бројот на местото на зачувување во приказот место на зачувување **(d)**.

### Репродуцирајте зачувана радио станица:

» Кратко притиснете на едно од копчињата за зачувување програма **(5)**.

→ Бројот на местото на зачувување се појавува во приказот место на зачувување **(d)**.

### Слаб радиосигнал:

При слаб радиосигнал се појавува **<Weak Signal>** во мултифункционалниот приказ **(a)**. Во овој случај, можете рачно да го започнете пребарувањето на DAB+-станцијата.

» Истовремено притиснете го копчето **⏮** и копчето **⏭** (**AUTO SCAN**).

Може исто така да го започнете пребарувањето станици, со избирање на мениот за поставување **<DAB Auto Scan>** (види „Промена на поставки“, Страница 9).

Ако не може да се пронајде DAB+ радио станица, се појавува **<No Station found – Start Auto Scan>** (не е

пронајдена DAB+ станица – стартувајте автоматско пребарување) во мултифункционалниот приказ **(a)**.

## Поставување/зачувување на FM-радиостаница

» Изберете преку копчето SOURCE **<FM>** како аудио извор.

→ GPB18V-3C: Во мултифункционалниот приказ **(a)** се појавува **<FM>** и фреквенцијата на радио станицата.

→ GPB18V-3SC: Во горниот ред на мултифункционалниот приказ **(a)** се појавува **<FM>** како и фреквенцијата и името на радио станицата, во долниот ред содржината пренесена од станицата.

### Поставете одредена станица:

» Свртете го копчето SOURCE, додека на екранот не се прикаже саканата фреквенција.

### Пребарајте ја следната станица со поголема јачина на сигнал:

» Притиснете го копчето **⏮** или копчето **⏭**.

→ Следната пронајдена станица се прикажува на екранот и се репродуцира.

### Зачувајте радио станица:

» Притиснете го копчето за зачувување програма **(5)** на саканото место на зачувување додека не се појави бројот на местото на зачувување во приказот место на зачувување **(d)**.

### Репродуцирајте зачувана радио станица:

» Кратко притиснете на едно од копчињата за зачувување програма **(5)**.

→ Бројот на местото на зачувување се појавува во приказот место на зачувување **(d)**.

## Подесување на стапчестата антена


Радиото се испорачува со монтирана стапчеста антена **(6)**. За време на работењето на радиото свртете ја антената во правецот, којшто овозможува најдобар прием.

Доколку нема добар прием, поставете го радиото на место со подобар прием.


**i** При работење на радиото во непосредна близина на радио инсталации, радио уреди или други електронски уреди може да дојде до попречување на радио приемот.

## Репродукција на надворешни аудио извори преку Bluetooth®

» Кратко притиснете го копчето **✕**, за да репродуцирате аудио извор (на пр. паметен телефон) преку *Bluetooth®*.

→ Приказот  се појавува на екранот.

Алтернативно, може да го изберете аудио изворот *Bluetooth®* преку копчето SOURCE.


Доколку некој аудио извор е поврзан преку *Bluetooth®*, свети приказот  постојано.

GPB18V-3SC: Во горниот ред на мултифункционалниот приказ **(a)** се појавува името на уредот поврзан преку *Bluetooth®*, во долниот ред содржината пренесена од уредот.

### Повторно воспоставување врска:

Започнете пребарување на врска ако не е достапен зачуван аудио извор или ако постојната врска со аудио извор преку *Bluetooth®* е прекината и треба да се бара нов аудио извор.

» Притиснете го копчето  подолго од 0,5 s (**PAIRING**).

→ За време на воспоставувањето врска трепка приказот .

GPB18V-3SC: Во мултифункционалниот приказ **(a)** се појавува **<Pairing>**.


» Активирајте ја новата врска преку надворешен аудио извор.

Активирањето на паметните телефони тоа обично е можно во рамките на поставките во мениот *Bluetooth®*.

Радиото се појавува како достапен извор под името **GPB18V-3Cxxxx** или **GPB18V-3SCxxxx**.


Следете го упатството за користење на Вашиот аудио извор/Вашиот паметен телефон.

### Повторно поврзување:


Ако радиото е веќе поврзано со надворешен аудио извор (на пр. паметен телефон) преку *Bluetooth®* и ако овој аудио извор е достапен, тогаш автоматски се воспоставува врска со овој аудио извор. Додека се воспоставува врска, трепка приказот .

GPB18V-3SC: Во мултифункционалниот приказ **(a)** се појавува **<Connecting>**.

Ако зачуваниот аудио извор не е достапен, пребарувањето за поврзување автоматски се започнува по 2 минути.


 Доколку не може да се воспостави врска преку *Bluetooth®*, радиото автоматски се исклучува по 19 min.

» Започнете ја репродукцијата преку *Bluetooth®* на аудио изворот.



 Ако за време на работењето преку *Bluetooth®* се притисне едно од копчињата за зачувување на програмата **(5)**, тогаш радиото менува на станицата зачувана во последно користениот режим на работа на радиото.

## Управување со надворешни аудио извори преку Bluetooth®

Аудио изворот поврзан преку *Bluetooth®* може да се управува и преку радиото.


 Репродукцијата прво мора да започне на аудио изворот.

### Изберете наслов:

» Притискајте го копчето  или копчето , додека не стигнете до саканиот наслов.





→ Репродукцијата на избраниот наслов автоматски стартува.

### Прекинете ја репродукцијата:



» Притиснете го копчето .

→ На екранот се појавува приказот пауза **(g)**.

### Продолжете ја репродукцијата:

» Повторно притиснете го копчето , променете ја јачината на звукот преку копчето  или притиснете го копчето  или копчето .

### Премотување напред одн. назад во рамки на еден наслов:

» Држете го притиснато копчето  одн. копчето , додека не стигнете до саканото место во насловот.



## Репродуцирајте надворешни аудио извори преку Multi-Speaker Sound

Multi-Speaker Sound овозможува поврзување со пренос преку *Bluetooth®* со колку било уреди што го поддржуваат истиот стандард (на пр. GPB 18V-1 C, GPB 18V-6 C).

» Изберете преку копчето SOURCE Multi-Speaker Sound како аудио извор.

→ Приказот  се појавува на екранот.

→ GPB18V-3SC: Во горниот ред на мултифункционалниот приказ **(a)** се појавува **<Multi-Speaker Sound>**.

Ако е достапен Multi-Speaker Stream, автоматски се воспоставува врска со овој пренос. Додека се воспоставува врска, трепка приказот . Ако поврзувањето е успешно воспоставено, свети приказот  постојано.

Започнете и управувајте со репродукцијата на аудио изворот.

Јачината на звукот меѓу изворот на звук и радиото се синхронизира (аудиоизворот ја одредува јачината на звукот) додека не се промени јачината на звукот на радиото. За да ја вратите синхронизацијата на јачината на звукот, рестартирајте ја врска преку Multi-Speaker Sound.



» За да ја рестартирате врската, повторно изберете го аудио изворот Multi-Speaker Sound преку копчето SOURCE.



- i Ако за време на репродукцијата на пренос притиснете едно од копчињата за зачувување на програмата **(5)** тогаш радиото менува на станицата зачувана во последно користениот режим на работа на радиото.

## Пренос на тековната репродукција преку Multi-Speaker Sound

Ако аудио изворот се репродуцира преку Bluetooth®, оваа репродукција може да се пренасочи на други уреди со функцијата Multi-Speaker Sound (на пр. GPB 18V-1 C, GPB 18V-6 C).

- i Пренос на друг аудио извор преку Bluetooth® преку Multi-Speaker Sound не е можно.

### GPB18V-3C:

- » Повикајте го менито за поставки за да го **започнете** преносот преку Multi-Speaker Stream (види „Промена на поставки“, Страница 9).
- » Изберете **<MSS on>** (Вклучување на Multi-Speaker Stream).
  - Ако репродукцијата се пренесува преку Multi-Speaker Stream, се појавува приказот  на екранот.
- » Повикајте го менито за поставки за да го **завршите** преносот преку Multi-Speaker Stream.
- » Изберете **<MSS off>** (Исклучување на Multi-Speaker Stream).
  - Приказот  на екранот се гаси.


### GPB18V-3SC:

- » Повикајте го менито за поставки за да го **започнете** преносот преку Multi-Speaker Stream (види „Промена на поставки“, Страница 9).
- » Изберете **<MSS Settings>** (Поставки за Multi-Speaker Stream).
  - Во мултифункционалниот приказ **(a)** се појавува **<Start Multi-Speaker Stream?>** (Дали да се стартува Multi-Speaker Stream?).
- » Изберете **<Yes>** (Да), за да го стартувате Stream.
- » Изберете **<No>** (Не), за да го напуштите менито без стартување на Stream.
  - Ако репродукцијата се пренесува преку Multi-Speaker Stream, се појавува приказот  на екранот.
- » Повикајте го менито за поставки за да го **завршите** преносот преку Multi-Speaker Stream.
- » Изберете **<MSS Settings>** (Поставки за Multi-Speaker Stream).


→ Во мултифункционалниот приказ **(a)** се појавува **<End Multi-Speaker Stream?>** (Дали да се прекине Multi-Speaker Stream?).

» Изберете **<Yes>** (Да), за да го прекинете Stream.




» Изберете **<No>** (Не), за да го пренесете Stream понатаму.

→ Ако репродукцијата преку Multi-Speaker Stream е прекината, се појавува приказот  на екранот.

## Промена на поставки

» За менито со поставки притискајте го копчето  (**SETTINGS**), додека не се појават опциите на менито во мултифункционалниот приказ **(a)**.

### Навигирајте во менијата:

- » Свртете го копчето SOURCE, за да лизгате низ менито или за да промените вредност.
- » Притиснете го копчето SOURCE, за да изберете поставка од менито и да ја зачувате (**OK**).
- » Притиснете го копчето SOURCE, за да промените во подмени.
- » Кратко притиснете го копчето  или копчето , за да промените од подмени во повисоко мени.
  - Кога ќе се достигне горното ниво на менито, радиото се враќа во режимот на аудио.
- » За да излезете од функцијата на менито на кое било ниво, притискајте го копчето , додека радиото не се врати во аудио режим.

Ако не се притисне копче во менито 10 s, радиото се враќа во аудио режим.

## Опции на менито (GPB18V-3C)

- i Изборот на менито делумно зависи од режимот на работа на аудио, во кој е поставено радиото.

### <EQ>

**Мени звук:** нивото на висина на звук **<TR>** и длабочина на звукот **<BA>** можете да ги поставите во опсег од -5 до +5.

**<MSS on>/<MSS off>** (кај аудио извор Bluetooth®)

**Мени Multi-Speaker Stream:** може да го започнете или запрете преносот на тековната репродукција преку Multi-Speaker Stream.

## Опции на менито (GPB18V-3SC)

- i Изборот на менито делумно зависи од режимот на работа на аудио, во кој е поставено радиото.

Во рамките на менијата, името на менито се прикажува во горната линија на мултифункционалниот приказ **(a)**, а поставката што можете да ја изберете во долниот дел.


### <Sound Settings>

**Мени звук:** нивото на висина на звук **<Treble>** и

длабочина на звукот <Bass> можете да ги поставите во опсег од -5 до +5.

<Time Settings> (за аудио извори <DAB>/<FM>)

**Мени за време:** може да изберете помеѓу 24-часовен <24 Hour Mode> и 12-часовен <12 Hour Mode> временски формат.

 Времето се прикажува само ако радио станицата што се репродуцира го пренесува времето.

<DAB Auto Scan> (кај аудио извор <DAB>)

**Мени автоматско пребарување на станица:** можете да стартувате автоматско пребарување на станица.

<MSS Settings> (кај аудио извор Bluetooth®)

**Мени Multi-Speaker Stream:** може да го започнете или запрете преносот на тековната репродукција преку Multi-Speaker Stream.

<Device Info>



**Мени за информации за уредот:** во подменито <Version> (верзија) ќе го најдете името на Bluetooth® на радиото и верзијата на софтвер и хардвер.

## Напојување со енергија на надворешни уреди

### Полнење на надворешните уреди преку USB-приклучокот

Со помош на USB Type-C®-приклучокот може да се наполнат повеќето уреди, чиешто напојување со енергија е возможно преку USB (на пр. различни мобилни телефони). Максималната струја за полнење изнесува **1,5 A**.

- » Отворете го поклопецот на преградата за приклучок **(17)**.
- » Поврзете го USB-приклучокот на надворешниот уред преку соодветен USB-кабел со USB Type-C®-приклучок **(16)** на радиото.

-  Надворешните уреди може да се полнат само кога радиото е вклучено и работи на батерија.
-  Заради заштита од нечистотии повторно затворете го поклопецот на преградата за приклучок **(17)** ако го отстранувате приклучокот на USB кабелот.

## Кука за закачување

Со куките за закачување **(20)** може да го закачите радиото на пр. на скала. За таа цел, вртете ги куките за закачување во саканата позиција.

## Одржување и сервис

### Одржување и чистење

Одржувајте ги радиото и мрежниот напојувач чисти за добро и безбедно да работете.

Избришете ги нечистотиите со влажна мека крпа. Не користете средства за чистење или раствори.

### Сервисна служба и совети при користење

#### Северна Македонија

Тел.: 02/ 246 76 10

За сите прашања и нарачки на резервни делови, Ве молиме наведете го 10-цифрениот број од спецификационата плочка на производот.

### Транспорт

Препорачаните Литиум-јонски батерии подлежат на барањата во Законот за опасни материјали. Батериите може да се транспортираат само од страна на корисникот, без потреба од дополнителни квалификации.

При испорака преку трети лица (на пр.: При пренос на истите од страна на трети лица воздушен транспорт или шпедиција) неопходно е да се внимава на специјалните напомени за пакување и означување со етикети. Во таков случај, при подготовката на пратката мора да се повика експерт за опасни супстанции.

Транспортирајте ги батериите само доколку куќиштето е нештетено. Залепете ги отворените контакти и спакувајте ја батеријата на тој начин што нема да се движи во амбалажата. Ве молиме внимавајте на евентуалните дополнителни национални прописи.

### Отстранување

Радијата, акумулаторските батерии/батериите, опремата и амбалажите треба да се отстранат на еколошки прифатлив начин.



Не ги фрлајте радијата и акумулаторските батерии/батериите во домашната канта за отпадоци!

### Само за земјите од ЕУ:

Електричната и електронската опрема или искористените батерии што веќе не се употребливи мора да се собира посебно и да се фрла на еколошки начин. Користете ги соодветните системи за собирање. Неправилното фрлање може да биде штетно за животната средина и здравјето на луѓето поради можното присуство на опасни материји.